



TRAVEL AGENCY FERIJAL - KASIKOV

КУБА- ХАВАНА ВАРАДЕРО

12 дена / 10 ноќи / авион од 1.359 €



Поаѓање: 06.01, 10.02, 11.03.2020

Враќање: 17.01, 21.02, 22.03.2020

1 ден Белград- Амстердам -Хавана

Состанок на групата на аеродром Никола Тесла два часа пред лет. Лет за Амстердам JU360 во 06.40 часот. Слетување во 09.15 часот. Продолжување на лет KL 723 за Хавана во 12/35 часот, слетување во Хавана во 17.35 часот. Трансфер до хотел. Сместување. Ноќевање.

2 – 3 ден Хавана

Престој во одбраниот хотел на база ноќевање со појадок, со можност за организирање на факултативни излети.

4 ден Хавана -Варадеро

Појадок. Трансфер за Варадеро. Патување до Варадеро со попатни паузи за одмор. (околу 2 часа) . Пристигнување во Варадеро. Сместување во хотел Memories Varadero 4*. Ноќевање.

5-10 ден Варадеро

Престој во хотел на база all inclusive. Денови предвидени за одмор, капење, сончање. Можност за организирање на факултативни излети (Cayo Lago, Sugar Tour, Jeep Safari...)

11 ден Варадеро-Хавана - Амстердам

Појадок. Слободно време до трансферот за аеродром. Лет за Амстердам KL 724 во 19.10 часот.

13 ден Амстердам- Белград

Ноќен лет со оброчи. Слетување во Амстердам во 10:30 часот. Продолжување на лет за Белград JU365 во 21:05 часот. Слетување на аеродромот Никола Тесла во 23.20 часот.

Цена на аранжманот по лице во 1/2 соба	Јануари	Февруари	Март
PASEO HABANA 4* MEMORIES VARADERO 4*	1.359€	1.429€	1.385€

Во цената на аранжманот е вклучено:

- Авионски превоз Белград-Амстердам-Хавана-Амстердам-Белград
- Аеродромски такси
- Трансфери според програмата
- 3 ноќевања со појадок во хотел во Хавана
- 7 ноќевања на база all inclusive во хотел во Варадеро
- Организација и реализација на програмата

Во цената не е вклучено:

- Разглед на Хавана со водич на српски јазик – 25 евра
- Факултативни излети
- Здравствено осигурување
- Индивидуални трошоци и други неспоменати услуги

Напомени:

- Цената зависи од моментално расположливите места на авио компанијата, како и расположливоста на хотелот. Цената може да биде променета без претходна најава, при промена на цените од страна на хотелот.

Цените се изразени во евра. Плаќањето е исклучиво во денари во денарска противвредност 1€=62 ден.

Важат општите услови за патување на Т.А. Ферижал Кашиков и СКТМ